

Финансиски извештаи и Извештај на независниот
ревизор

ТГС – Технички Гасови А.Д., Скопје

31 декември 2019 година

Содржина

Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатната добивка	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7
Прилози	36
Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019	37
Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019	38

Извештај на независниот ревизор

До Раководството и Акционерите на
ТГС – Технички Гасови А.Д., Скопје

Grant Thornton DOO
Sv. Kiril i Metodij 52-b 1/20
1000 Skopje
Macedonia
T + 389 (2) 3214 700
F + 389 (2) 3214 700
www.grant-thornton.com.mk

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршиме ревизија на придружните финансиски извештаи на ТГС – Технички Гасови А.Д., Скопје („Друштвото“), составени од Извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 2019 година, и Извештајот за сеопфатната добивка, Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 35.

Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Мислење

Наше мислење е дека, придружните финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиската состојба на ТГС – Технички Гасови А.Д., Скопје на ден 31 декември 2019 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Нагласок врз прашање

Како што е обелоденето во Белешка 5 кон придружните финансиски извештаи, Друштвото е во процес на запишување на правото на сопственост врз земјиштето со нето сметководствена вредност од 10,285 илјади денари. Со состојба на 31 декември 2019, земјиштето е во државна сопственост, додека Друштвото поседува само право на користење.

Како што е обелоденето во Белешка 23 кон придружните финансиски извештаи, согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни пени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019), Друштвото има обврска да изготви извештај за трансферни пени за 2019 година најдоцна до 30 септември 2020 година. До датумот на овој извештај, Друштвото нема изготвено извештај за трансферни пени во согласност со законската регулатива. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни пени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат никаков материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

Нашето мислење не е модификувано во однос на горните прашања.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2019 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2019, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (А) од Законот за Ревизија (“Службен Весник” бр. 83/2018).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2019 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2019.

Скопје,

09 април 2020

Грант Торнтон ДОО, Скопје



Управител
Марјан Андонов



Овластен ревизор
Марјан Андонов

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Финансиски извештаи
31 декември 2019 година

Извештај за финансиската состојба

	Белешки	31 декември 2019 000 МКД	31 декември 2018 000 МКД
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	347,562	347,047
Нематеријални средства	5	437	717
Финансиски средства расположливи за продажба	7	63,935	63,935
		411,934	411,699
Тековни средства			
Финансиски побарувања	8	16,318	494
Залихи	9	62,991	60,650
Побарувања од купувачи и останати побарувања	10	451,613	470,660
Побарувања за данок на добивка		1,679	1793
Парични средства и еквиваленти	11	131,081	116,838
		663,682	650,435
Вкупно средства		1,075,616	1,062,134
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	12	419,220	419,220
Премија од емитирани акции		2,977	2,977
Резерви		213,992	213,992
Нераспределена добивка		267,790	267,775
		903,979	903,964
Обврски			
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати обврски	13	169,114	158,170
Обврски за данок на добивка		2,523	-
Вкупно обврски		171,637	158,170
Вкупно капитал и обврски		1,075,616	1,062,134

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Раководството на Друштвото на 08 април 2020 година и се потпишани во негово име:

Г-дин Александар Чадиговски
Генерален Директор



Г-дин Милан Јанковиќ
Директор за финансии, сметководство и
АОП

Финансиски извештаи
31 декември 2019 година

Извештај за сеопфатната добивка

	Белешки	Година што завршува на 31	
		2019	декември 2018
		000 МКД	000 МКД
Деловни приходи			
Приходи од продажба	14	535,490	540,186
Останати деловни приходи	15	20,714	8,895
Промени во залиха		1,659	2,060
Намалено за: деловни (трошоци)			
Суровини и потрошени материјали	16	(193,066)	(202,631)
Набавна вредност на продадени стоки		(48,709)	(45,161)
Услуги	17	(69,199)	(67,808)
Трошоци за вработени	18	(93,082)	(87,574)
Депрецијација и амортизација	5	(39,962)	(39,560)
Расход од оштетување и отпис на на побарувања	10	(26,406)	(38,971)
Останати деловни трошоци	19	(42,127)	(30,665)
Добивка од работењето		45,320	38,771
Приходи од финансирање	20	12,918	828
(Расходи) од финансирање	20	(252)	(488)
Приходи од финансирање, нето		12,666	340
Добивка пред оданочување		57,978	39,111
Данок на добивка	21	(7,845)	(7,041)
Добивка за годината		50,133	32,070
Останата сеопфатна добивка за годината:			
Ефект од промена на објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба	7,12	-	31
Вкупно сеопфатна добивка за годината		50,133	32,101
Добивка за сопствениците		50,133	32,070
Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците		50,133	32,101
Добивка за имателите на обични акции		50,133	32,070
Заработувачка по акција - Основна и разводнета (во Денари по акција)	22	343	219

Финансиски извештаи
31 декември 2019 година

Извештај за промените во капиталот

	Акционерски Капитал	Премија од емитирани акции	Резерви	Нераспределена добивка	Вкупно
	000 МКД				
На 1 јануари 2019 година	419,220	2,977	213,992	267,775	903,964
Трансакции со сопствениците					
Распределба на дивиденди (Бел. 12)	-	-	-	(50,118)	(50,118)
Вкупно трансакции со сопственици	-	-	-	(50,118)	(50,118)
Сеопфатна добивка					
Добивка за годината	-	-	-	50,133	50,141
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	50,133	50,141
На 31 декември 2019 година	419,220	2,977	213,992	267,790	903,979
На 1 јануари 2018 година	419,220	2,977	213,961	285,584	921,742
Трансакции со сопствениците					
Распределба на дивиденди (Бел. 12)	-	-	-	(49,879)	(49,879)
Вкупно трансакции со сопственици	-	-	-	(49,879)	(49,879)
Сеопфатна добивка					
Добивка за годината	-	-	-	32,070	32,070
Останата сеопфатна добивка	-	-	31	-	31
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	31	32,070	32,101
На 31 декември 2018 година	419,220	2,977	213,992	267,775	903,964

Финансиски извештаи
31 декември 2019 година

Извештај за паричните текови

	Бел.	Година што завршува на 31	
		2019	декември 2018
		000 МКД	000 МКД
Оперативни активности			
Приливи од купувачите		576,690	579,136
Исплати на добавувачи и вработени		(464,055)	(403,104)
<i>Парични средства генерирани од оперативни активности</i>		112,635	176,032
Платена камата		(183)	(58)
Платен данок од добивка		(5,208)	(11,445)
		107,244	164,529
Инвестициони активности			
(Набавка) на недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства		(40,197)	(86,377)
Приливи од продажба на недвижности, постројки и опрема		21	1,474
Приливи од дивиденди		242	64
Приливи од камати		12,875	627
		(27,059)	(84,212)
Финансиски активности			
Дадени позајмици		(15,824)	-
(Исплата) на дивиденда		(50,118)	(49,879)
		(65,942)	(49,879)
Нето промени кај паричните средства и еквиваленти		14,243	30,438
Парични средства и еквиваленти на почетокот на годината		116,838	86,400
Парични средства и еквиваленти на крајот на годината	11	131,081	116,838